

# Повеќе перформанси и поголема заштита од претходно

Оригинални HP тонер касети со JetIntelligence



Овозможете му на вашиот бизнис врвни перформанси при печатење и дополнителна заштита со технологијата против измами<sup>7</sup> – нешто што конкуренцијата не може да ви го понуди.



## Повеќе перформанси

### Тонер ColorSphere 3

- Јадро со ниска точка на топење = поголема брзина за печатење со HP-квалитет
- Тврда обвивка = издржлив тонер за поголема продуктивност

### Прецизен, црн тонер

- Сферична форма = повеќе страници, прецизен текст, црно болдирање и јасна графика
- Капсулиран дизајн = помалку енергија, овозможува поголема брзина за печатење

### Технологија за зголемување на страниците

- Направен со помали, поцврсти делови<sup>8</sup>
- Сметајте на конзистентност и постојан квалитет на печатените материјали со помало трошење на тонерот<sup>8</sup>

### Технологија за печатење со мерни инструменти

- Поверодостојни мерни инструменти<sup>9</sup> што ќе ви овозможат да испечатите што е можно поголем број документи со вашите тонер касети

## Поголема заштита

### Технологија против измами<sup>7</sup>

- Ви помага да ја препознаете разликата помеѓу оригиналните HP тонер касети и користените или фалсификуваните тонер касети
- Ги поддржува претходно поставените нормативи за печатење од ваша страна, за вашата флота на печатачи

### Автоматско отстранување на лентата

- Лентата од тонерот се отстранува автоматски
- Започнете да печатите без одложување



## Брзо печатење со голем ефект



### Зголемете ја ефикасноста

Работете ги задачите побрзо. Користете печатач што ви испорачува квалитетни документи брзо – за поволна цена.

## Лесно мобилно печатење



### Останете поврзани со бизнисот

Лесно печатете и скенирајте од вашиот pameten телефон со помош на разновидното мобилно печатење.<sup>3</sup> Печатете и од етернет и од безжичната мрежа.<sup>10</sup>

## Заштитете и управувајте



### Заштитете ги најважните работи

Заштитете ги податоците, уредите и документите со комплет функции за основна безбедност и управување (Само серија HP LaserJet Pro M200).



### Зголемете ја безбедноста, обновете ја контролата

HP JetAdvantage Private Print ви помага да спречите неовластен пристап до испечатените доверливи документи и им дава флексибилност на корисниците да ги подигнат документите од кој било компатибилен уред (избрани модели).<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Врз основа на спецификациите што ги објавил производителот на 1 јуни 2016 година.

<sup>2</sup> Измерено со помош на ISO/IEC 17629. Точната брзина се разликува во зависност од конфигурацијата на системот, софтверската апликација, дигиталниот документ и сложеноста на документите. Дознајте повеќе на [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims).

<sup>3</sup> Функциите за мобилно печатење се разликуваат според моделот. Деталите за условите за локално печатење погледнете ги на [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Треба да ја преземете апликацијата HP Smart. Контролираните функции може да се разликуваат според оперативниот систем на мобилниот уред. Целиот список со поддржани оперативни системи и детали може да го најдете на <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>.

<sup>4</sup> Врз основа на внатрешното тестирање на HP или на спецификациите што ги објавил производителот во август 2016 година.

<sup>5</sup> Најголема брзина на двострано печатење во класата во споредба со повеќето ласерски печатачи во боја поевтини од 300 американски долари и повеќето ласерски С6-во-едно печатачи во боја поевтини од 450 американски долари и брзина на печатење од 0-30 стр./мин., врз основа на процентот на продажба од IDC CQY1 2017 Hardware Peripherals Tracker. Автоматската брзина на двострано печатење согласно спецификациите што ги објавил производителот на 12 јуни 2017 година. За повеќе информации, погледнете на [hp.com/go/printer speeds](http://hp.com/go/printer speeds).

<sup>6</sup> Најбрзо печатење на прва страница во класата споредено врз основа на повеќето спецификации што ги објавил производителот за брзина при печатење на прва страница од 10 април 2017 година. Вклучува ласерски, мулти-функционални печатачи (MFP) во боја поевтини од 450 американски долари и печатачи поевтини од 300 американски долари врз основа на процентот на продажба пријавен од IDC за 4. квартал од 2016 година. За повеќе информации, погледнете на [hp.com/go/printer speeds](http://hp.com/go/printer speeds).

<sup>7</sup> Сериите HP LaserJet Pro M102 и MFP M130 не поддржуваат технологија против кражба или само HP технологија.

<sup>8</sup> Во споредба со претходната генерација тонер касети од HP LaserJet.

<sup>9</sup> Во споредба со мерните инструменти за тонер касети од претходните производи.

<sup>10</sup> Функциите за вмрежување се разликуваат според моделот.

<sup>11</sup> Важи само за сериите HP LaserJet Pro MFP M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw и MFP M280/M281. HP JetAdvantage Private Print е достапен бесплатно и бара печатачот или мулти-функционалниот печатач да бидат поврзани на интернет со активирани веб-услуги. Не е достапен во сите држави. За повеќе информации, погледнете на [hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint](http://hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint).

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Информациите кои се дел од оваа брошура може да подлежат на промени без претходна најава. Единствените гаранции за производите и услугите на HP се содржат во експлицитните гарантни изјави што ги добивате со нив. Ништо од ова што е напишано тука не треба да го сметате за дополнителна гаранција. HP не сноси одговорност за техничките или уредничките грешки или пропусти направени тука.

4AA7-0686MKE, Август 2017 година



# Создајте нов концепт за деловното печатење



# LaserJet Pro

Легендарен HP-квалитет.  
Најлесната деловна одлука.



## Запознајте ги печатачите HP LaserJet



HP LaserJet Pro  
M102

- Идеален за тимови од 1 до 5 лица што печатат од 150 до 1.500 страници месечно
- Ги надминува повеќето конкурентни, монохроматски печатачи со лесниот начин на употреба и заштедата на енергија<sup>1</sup>
- Најбрзо печатење на првата страница по мирување во споредба со конкурентите – со брзина и до 8,1 секунда<sup>1,2</sup>
- Повеќенаменска фиока со најголем капацитет во споредба со конкурентите<sup>1</sup>
- Лесно мобилно печатење со апликацијата HP Smart<sup>3</sup>



HP LaserJet Pro  
M203

- Идеален за тимови од 1 до 10 лица што печатат од 250 до 2.500 страници месечно
- Најголема брзина двострано печатење во споредба со конкурентите<sup>4</sup>
- Ги надминува повеќето конкурентски монохроматски печатачи со перформансите, лесниот начин на употреба и заштедата на енергија<sup>1</sup>
- Најбрзо печатење на прва страница по мирување во споредба со конкурентите – со брзина и до 7,6 секунди<sup>1,2</sup>
- Лесно мобилно печатење со апликацијата HP Smart<sup>3</sup>



HP LaserJet Pro  
MFP M130

- Идеален за тимови од 1 до 5 лица што печатат од 150 до 1.500 страници месечно
- Ги надминува повеќето конкурентски монохроматски мулти-функционални печатачи со лесниот начин на употреба и заштедата на енергија<sup>1</sup>
- Најбрзо печатење на прва страница по мирување во споредба со конкурентите – со брзина и до 8,8 секунди<sup>1,2</sup>
- Најголем екран во боја на допир во споредба со конкурентите<sup>1</sup>
- Автоматски полнач на документи за 35 листа (M130fn/fw)
- Лесно мобилно печатење со апликацијата HP Smart<sup>3</sup>



HP LaserJet Pro  
MFP M227

- Идеален за тимови од 1 до 10 лица што печатат од 250 до 2.500 страници месечно
- Најголема брзина на двострано печатење во споредба со конкурентите<sup>4</sup>
- Ги надминува повеќето конкурентни, монохромни MFP-печатачи со перформансите, лесниот начин на употреба и заштедата на енергија<sup>1</sup>
- Најбрзо печатење на прва страница по мирување во споредба со конкурентите – со брзина и до 8,1 секунда<sup>1,2</sup>
- Лесно мобилно печатење со апликацијата HP Smart<sup>3</sup>
- Автоматски полнач на документи за 35 листа



HP Color LaserJet Pro  
M254

- Идеален за тимови од 1 до 10 лица што печатат од 150 до 2.500 страници месечно
- Ја надминува конкуренцијата поради извонредната боја и најголема брзина на печатење од двете страни во класата<sup>5</sup>
- Најбрзо печатење на прва страница во класата – со брзина и до 10,3/12,0 секунди од состојба на подготвеност/мирување (црна боја)<sup>2,6</sup>
- Екран во боја на допир од 6,85 cm и USB-порта за лесен пристап (само на моделот M254dw)
- Лесно мобилно печатење со апликацијата HP Smart<sup>3</sup>



HP Color LaserJet Pro  
MFP M180/M181

- Идеален за тимови од 1 до 5 лица што печатат од 150 до 1.500 страници месечно
- Ја надминува конкуренцијата поради извонредниот квалитет на бојата, големата брзина на копирање и печатење и зголемената разновидност – и сето тоа за одлична цена
- Брзо печатење на прва страница по мирување – со брзина и до 12,9 секунди (црна боја)<sup>2</sup>
- Лесно мобилно печатење со апликацијата HP Smart<sup>3</sup>
- Автоматски полнач на документи - ADF за 35 листа (M181fw)



HP Color LaserJet Pro  
MFP M280/M281

- Идеален за тимови од 1 до 10 лица што печатат од 250 до 2.500 страници месечно
- Ја надминува конкуренцијата поради одличната боја, рационализираната продуктивност и најголемата брзина на печатење од двете страни во класата<sup>5</sup>
- Најбрзо печатење на прва страница во класата – со брзина и до 10,6/12,2 секунди од состојба на подготвеност/мирување (црна боја)<sup>2,6</sup>
- Екран во боја на допир од 6,85 cm и USB-порта за лесен пристап
- ADF за 50 листа
- Лесно мобилно печатење со апликацијата HP Smart<sup>3</sup>

## Запознајте ги новите печатачи HP Color LaserJet